

Може да се промени името на аеродромот, па ете и името на државата, но кој ќе ги промени сите историски дела од Демостен, Демокрит, Херодот, Страбо, Аријан, Јустин, Диодор... и стотици други кои од антиката до денес ги спомнуваат Македонија и Македонците (секогаш различни од Грците). Кој и како ќе ја смени Библијата, таму исто така се спомнуваат Македонија и Македонците. Како да ги смениме делата апостолски, во кои јасно и недвосмислено се опишува доаѓањето на апостол Павле во Македонија, во македонските градови Филипи, Солун и Бер. Ќе треба ли некој да им наложи на Римјаните да ги ревидираат своите архивски документи од 168 г.пр.н.е. во кои по поразот Македонија станува римска провинција и во чиј состав влегуваат териториите на денешна Грција.

Пишува: Дардан Венетовски

Повод за ова огласување во јавноста е последниот предлог на медијаторот во спорот за името, но и неодамнешните изјави на Д. Бакојани и К. Мицотакис, според кои во Грција живеат околу 2,5 милиони горди Македонци. Сакам да дадам аргументирано видување на овој бесмислен спор околу името, а воедно и предлог за надминување на разликите, кој малку е поинаков од досегашните.

Предлогот кој македонската страна го доби е срамен, понижувачки и спротивен на меѓународното право. Тој ги навредува чувствата на Македонците до тој степен што се помислува дека овој народ се смета, благоречено, за дебилен, со тоа што се предлага сами да си го избришеме идентитетот. Најверојатно последниот предлог е толку понижувачки што и самиот предлагач се срами од него, сигурно од таму потекнува и препораката да се чува во тајност доколку не се прифати. Тој е геноциден и фашизоиден. Доколку, пак, се прифати (Дел II т.8) тогаш треба од политичката и од историската сцена да се избрише не само името на државата, туку и целата македонска нација, јазикот, писмото, историјата, културата, музиката, на крај дури ниту нашиот ај-



вар не ќе можеме да го нарекуваме македонски без согласност од Грците. Е, вакво нешто македонскиот народ не може да прифати.

Кога би почнале да читаме меѓу редови, неминовно ќе ни се наметне заклучокот дека во преден план не е проблемот со името на државата, туку се работи за нешто многу посуштествено, а тоа е македонскиот национален идентитет и нечиј желби тој да исчезне. Се чини со овој предлог се најавуваат нови територијални прекројувања на Балканот и нови територијални аспирации на некои наши соседи (кој знае кои по ред), но нешто суштински не се менува и ако се прифати и ако не се прифати. Зошто? Може да се промени името на аеродромот, па ете и името на државата, но кој ќе ги промени сите историски дела од Демостен, Демокрит, Херодот, Страбо, Аријан, Јустин, Диодор... и стотици други кои од антиката до денес ги спомнуваат Македонија и Македонците (секогаш различни од Грците). Кој и како ќе ја смени Библијата, таму исто така се спомнуваат Македонија и Македонците. Како да ги смениме делата апостолски, во кои јасно и недвосмислено се опишува доаѓањето на апостол Павле во Македонија, во македонските градови Филипи, Солун и Бер. Ќе треба ли некој да им наложи на Римјаните да ги ревидираат своите архивски документи од 168 г.пр.н.е. во кои по поразот Македонија станува римска провинција и во чиј состав влегуваат териториите на денешна Грција.

Сепак, најголема иронија деновиве е убедувањето на македонската јавност во добронамерноста на овој предлог. Благодараме, но не сакаме да ни се прават "добрини" со кои се предлага да си го заборавиме македонскиот идентитет, да заборавиме кои сме и што сме. Боже прости им на овие што не знаат што зборуваат. Нашиот народ има една поговорка: "Мечка од планина ќе симнеш па нешто ќе научи за 10 години". Но, очигледно човек со годишна плата од 1 долар нема мотив да учи. Затоа на сите кои не научиле да им кажеме за да научат:

гледно човек со годишна плата од 1 долар нема мотив да учи. Затоа на сите кои не научиле да им кажеме за да научат:

- Македонската држава е најстарата во Европа и единствена од балканските која имаше држава и во антиката.

- Македонија е единствена држава од балканските која е спомната во Библијата.

- Првите црковни општини во Европа Апостол Павле ги основал во македонските градови Филипи, Солун и Бер, а првата христијанка во Европа е Македонката Лидија.

- Македонските градови имаа поплочени и осветлени улици, канализација и водовод 600 години пред Рим.

- Македонската кука од Породин стара 5.000 години се наоѓа на наслоните страници на светски познати енциклопедии по архитектура. Тоа е кука проектирана со дневна и спални соби, камини, време кога предците на "добронамерниците" сè уште живееле во земуници.

- Во некои западноевропски енциклопедии од првата половина на XX век сите словенски јазици, вклучувајќи ги и рускиот, полскиот, српскиот, бугарскиот јазик, беа внесени во групата македонски јазик, а во одредувањето видови на раси, белиот човек (за разлика од негритите и монголоидите) беше ставан во групата Македониди. Што се промени во меѓувреме за да се бара бришење на сè она што значи македонско?

Нашите политичари не смеат ниту да помислат да им подлегнат на притисоците, должност и обврска им е да опстојат во зачувувањето на националниот идентитет. Доколку не бидеме примени во НАТО и во ЕУ тоа ќе биде срам за меѓународната заедница. Наместо поставување разни пречки треба со акламација да нè примат во овие институции.

Доколку сакаме суштински да се реши проблемот еднаш засекогаш и воедно да престанат сите проблеми на

ТЕ ДА ГО ВНЕСАТ ШЕСНАЕСЕТКРАКОТО
АТА, ВЕЕЈКИ СЕ ОД ПЕЛА ДО ИНДИЈА...

ДЕВЕТ ПРИЧИНИ ЗА ГРЦИЈА ДА ГО СМЕНИ ИМЕТО

Балканот, еве еден оригинален предлог: Грција да го смени името и да се нарече Македонија.

За тоа постојат 9 силни причини:

1. Во Република Грција денес живеат не 2,5 милиони Македонци, туку многу повеќе (8 милиони). Од каде оваа бројка? Ако се погледне "Илијада" од Хомер, второ пеење, во делот на пописот на бродовите (675 до 685 стих), се гледа дека Хелените, Ахајците и Аргејците се Пелазги.

Пријам не знаеше Ајсак дека со крилја се здобил и дека жив е па жалеше по него; на гробот празен с натпис: Хектор принесува с браќата посмртни жртви; Парис сал не е на жалната служба; на родната земја војна долготрајна наметна тој со грабнатата жена;

По него илјада појдоа брода и сите Пеласги; бргу ќе стасаше казна, но ветри направија диви море непреодно; така корабите спремни за поход.

Пелазгите се палеобалканско племе
"Преобразби", Овидиј Насон

Кај Овидиј Насон, во неговото дело "Преобразби", може да се прочита дека на Троја тргнале 1.000 бродови и сите Пелазги (дванаесетто пеење). Кај Херодот, во делото "Историја" (книга I, глава 56) пишува дека Дорците, исто така, се Пелазги. Прво живееле во околината на Солун, па во Дриопида (околината на денешен Прилеп), потоа под Пинд каде под водство на Македон се нарекуваат Македонци, а оттаму се симнале на Пелапонеж каде под водство на Дор се нарекуваат Дорци. Овие племиња ја покриваат целата територија на денешна Грција. Единствено инородно племе на Балканот во антиката се Данајците - по потекло од Египет. Тие се разликуваат од Пелазгите (Пеластите-Беластите) по својот темен тен. Нивното

ПЕЛАЗГ
Ти она кажи ми и
зборувај без страв!
А јас сум Пелазг, син на
жител овде стар
Палајхтон, и на земјава
сум главатар.
Од земјава го берат
родот Пелазги,
наречени по мене така,
како крал.
Со сите краишта, низ кои
Стримон свет
протечува кон сончев
залез, владеам.
Под власт ми е и крајот
на Перајбите
и оној преку Пинд, сè до
Пајонците,
и гори додонски. А
крајна граница
е море немирно. Со тоа
владам.
А ова поле, самиот крај
аписки
го добил името по врач
исцелител
"Прибегарки", Есхил



доаѓање на Балканот е опишано во трагедијата "Прибегарки" од Есхил (525-456 г. пр.н.е.). Тука може да се прочита дека крал на Пелазгите е Пелазг, земјата се нарекува Пелазгија и се протега од Струма на исток до зајдисонце на запад, до Пајонија на север и на југ до најјужните делови на Балканот, каде се наоѓа нивното седиште во Микена и Арг. Тоа значи дека и Епир и Тесалија се населени со Пелазги. Ниеден антички автор не спомнува Грци.

А кои се Пелазгите? Во сите светски современи енциклопедии тие се претставени како автохтоно претгрчко на-

селение, додека мнозинството антички автори ги врзуваат за Македонците. Најдециден е Јустин, римски историчар, кој ја напишал "Филиповата историја", каде во книга 7, глава прва, децидно тврди: "Порано Македонија се викала Ематија и е позната по Пелазгите". Тој не остава никаква дилема - Пелазгите се Македонци.

Порано Македонија била нарекувана Ематија, според името на кралот Ематион; првите докази за неговата доблест уште постојат во овие краишта. Како што нејзиниот поход бил постепен, така и границите ѝ стану-

вале тесни. Народот се нарекувал Пелазги, а областа Пајонија. Но, подоцна, кога со храброста на кралевиите и ревноста на племето први биле покорени соседите, а наскоро и цели други народи, царството се проширило до крајните граници на Исток. Се раскажува дека во областа Пајонија, која сега е дел од Македонија, владеел Пелагон, таткото на Астеропај, за чие име знаеме дека за време на Тројанската војна бил меѓу најславните одмаздачи на градот. Од другата страна, во Европија, кралската власт ја имал Европ, син на Македон (заб. на прев.).

"Филиповата историја"

книга седма
Јустин

Според горните наводи целата територија на денешна Грција е населена со Пелазги - Македонци. Секој кој патувал во Грција сигурно забележал дека мнозинството жители имаат бел тен (според слободна проценка 80 проценти) за разлика од Данајците кои се со темен тен. Денес секој Грк кога ќе се погледне во огледало самиот ќе забележи дали е потомок на Данајците или потекнува од родот на Пелазгите - Македонците.

2. Никога во историјата пред 1830 г. не постоела држава под име Грција или Хелада. Тоа е измислен поим во XIX век. Доколку во антиката на некој атињанин или спартанец му се кажело дека е Грк, сигурно очи ќе испревртел од чудење што е тоа. Затоа ако искрено сметаат дека античките Македонци биле "грци", тогаш со гордост треба да си го сменат името и да се наречат Македонци.

3. Со промена на името им се отвора можност да си го сменат знамето. Наместо сегашното кое повеќе потсетува на некое од нордиските знамиња, ќе можат да го воведат најславното со шеснаесеткракото сонце, кое ја проне-се славата и се вееше од Пела до Индија...

4. Ќе им се овозможи и на Грците да се наречат библиски народ.

5. Ќе престанат причините за палење библиотеки, кршење и фрлање глинени плочи со стари текстови или нивно криење од јавноста.

6. Ќе се создадат услови за враќање на старата топонимија која со милениуми егзистирала во Грција сè до 1926 година.

7. Ќе се создадат услови за враќање на личните имиња на Македонците, на кои присилно им беа сменети.

8. Ќе се создадат услови за враќање на протераните Македонци (од времето на Граѓанската војна), на кои до денес им е забрането да се вратат на родните огништа, само затоа што не сакаат да се декларираат како Грци по род.


9. Деветта и најсилна причина за прифаќање на овој предлог е што со тоа ќе престанат сите причини за раздор и

делби на Балканот и за конечно создавање на мирна оаза на него.

Доколку се прифати овој предлог поради издржаните причини ќе бидеме една држава, за нив толку посакуваната Македонија, но за тоа сепак постојат два условия:

1. Грците да се извинат за сите прогони и тортури врз Македонците по 1912 (1913) година, за промената на личните имиња, за забраната на мајчиниот јазик и слично, што за една цивилизирана земја-членка на ЕУ нема да биде тешко.

2. Да ги признае античките корени на македонскиот народ, за што постојат стотици аргументи, за кои е потребно подетално елаборирање, а еве накусо само некои:



**Оние, пак, што живееле в Арг
пелазгискиот тога,
и што во градот Алопа си
седеле, в Ал и во Трахин,
и што ја држеле Фтија, и
с'убави жени хелада,
што Мирмидонци, Хелени и
Ахајци се нарекуваа,
педесет кораби нивни
војводата Ахил си водел
"Илијада", II пеење, Хомер**

- Сите антички и стотици современи автори ги спомнуваат словените како жители на Балканот, се разбира, под името Венети, што е првото име на словените.

- Во срцето на античката македонска држава, како десна притока на Бистрица, тече Венетска Река.

- Сите зборови и имиња во "Илијада" и во "Одисеја" се со словенски корен, тврдат познатите германски лингвисти Пасов и Хардер (едниот пред 200 години, а другиот пред 100 години). Затоа Гркот Константин Чулкас во 1907 година напишал дека "јазикот на славомакедонците од Лерин всушност е стариот Хомеров јазик".

**"Додонски царе ти, Севсе пелазгиски,
скраја што седиш и во Додона студената царува;**

"Илијада", XVI пеење, Хомер

- Имињата на боговите од планината Олимп, на пример, Посејдон е оној кој го поседува дното; Атина влече етимолошки корен од Ата (татко), па од таму Атина - Татина ќерка, затоа што според "грчката" митологија таа немала мајка и е родена од главата на татко ѝ.

- Во "грчката" митологија има 300 имиња, од кои околу 150 во изворна форма се зачувани и до денес меѓу Македонците. Типичен пример е "грчката" божица на мракот и темнината Нокта. Ако буквата "K" се замени со "K" (која ја има само во македонската азбука) ќе стане јасна смислата и значењето на ова божество, кое не може да се разбере ниту со грчкиот ниту со латинскиот јазик, така што станува јасно кој ја создавал оваа митологија.

"Macedonia is the site of what may have been the first agricultural village in Europe, dating from about 6.620 b.c."

"Македонија е место каде сигурно настанало првото агрикултурно село во Европа, кое датира од околу 6.620 г.пр.н.е"

Харолд Ламб

-Alexander of Macedon", The Journey to World's End, by Harold Lamb, Garden City, New York.

"Македонија од древнина до два Илиндена", Симе Пандовски

Овој Хомеров македонски јазик се збогатува и постепено се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна настанале рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот, и други јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот.

"This Homeric Macedonian speaking language was increasing and gradually evolving into a more modern language, speeding and using a distinctive dialect from which later came Russian, Polish, Croatian, Serbian, Chechian, Slovakian, Bulgarian, and other tongues, today they are known as Slavic languages, based on the Macedonian"

Hermann Kinder and Werner Hilgemann

- "The Penguin Atlas of World History", p. 111, Vol. 1, by Hermann Kinder and Werner Hilgemann

"Македонија од древнина до два Илиндена", Симе Пандовски